



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО  
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА  
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје  
Тел.: 02 3289 000  
Централа.: 02 3289 000  
Факс: 02 3289 048  
Е-пошта: info@fzo.org.mk

Од: ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА  
До: ЈАВНОСТА  
Дата: 08.02.2011

## СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА

### Завршеток на преговорите со Лекарска комора на Македонија за договорите на ФЗОМ 2011/2012 година за примарна здравствена заштита

Фондот за здравствено осигурување на Македонија (ФЗОМ) ја информира јавноста за следново:

ФЗОМ четврта година по ред соработува со Лекарска комора на Македонија во насока на преговарање и приближување на ставовите и барањата на двете страни, а во интерес на осигурениците. Ова е позитивен пример како преку дебата и преговори, како и редовни оперативни состаноци, може да функционира јавно-приватно партнерство кое е од јавен интерес за сите осигурени лица во Р.Македонија.

Со преговорите кои ФЗОМ интензивно ги водеше со Лекарската комора на Македонија во месеците декември и јануари, беа разработени поединечно сите одредби од Договорот за извршување и плаќање на здравствени услуги во примарната здравствена заштита за 2011/2012 година. Целта на преговорите беше изготвување на договор кој ќе биде прифатлив за двете договорни страни. ФЗОМ, како купувач на здравствени услуги, во интерес на своите осигуреници, да обезбеди поквалитетни здравствени услуги и приватните здравствени установи (ПЗУ), претставени преку Лекарската комора на Македонија, како нивен официјален претставник.

Преговорите се одвиваа преку формирање на преговарачки тимови кои поединечно ги разгледаа предлозите од Лекарската комора. Двете страни ги усогласија ставовите за поставените предлози и прашања и ги завршија преговорите за примарна здравствена заштита (општа пракса, гинекологија). Постигнат е значителен напредок со договорите 2011/2012 година, а дефинирани се и рамки за идни подобрувања во законската регулатива, како и во делот на интегрираниот здравствен информатички систем и електронската здравствена картичка. Превентивните мерки и активности (цели) за 2011/2012 година (што Ви ги доставуваме како прилог на соопштението) остануваат исти како и во 2010 година и не треба да се поистоветуваат со медицинските прегледи по индикација. Договорите почнуваат да важат од 01.04.2011 година.



Како битни новини Ви ги издвојуваме следниве:

- Рокот за усогласување на лекарскиот тим е ПЗУ да го извести ФЗОМ во рок од 20 дена за промена на тимот и дополнителни 15 да го докомплетира.
- Утврдена е постапка за избраниот лекар што треба да ја направи во случај на губење или кражба на факсимил.
- ФЗОМ ќе врши контрола на исполнување на превентивни цели еднаш годишно со репрезентативен примерок од 2.5% од секое тромесечие. Каде на најдените неправилности ќе се намали определената цел за тромесечието.
- Регулирана е постапка за користење на краткотрајни отсуства предвидени со Законот за работни односи, со издавање налог/пропусница од страна на овластеното лице на ПЗУ.
- Задолжителната ампуларна терапија избраниот лекар мора да ја поседува и аплицира во целост без да бара осигуреникот да ја набави со сопствени средства.
- Во ургентната ампуларна терапија се овозможува да се набави една од трите дозажни јачини на Amp.Glucose од 35%,37% или 50% од 10 ml.
- За оправдани отсуства од работа на избраниот лекар од ПЗУ поради боледувања над 21 ден, породилно отсуство, специјализација и други случаи ПЗУ е должно во рок од 35 дена вработи лекар како замена. По истекот од 35-те дена ФЗОМ го затвора факсимилот и не исплатува капитација, но еднострано не го раскинува договорот со ПЗУ најмногу до 60 дена од настанување на случајот.

ФЗОМ и Лекарската комора на Македонија од особена важност сакаат да истакнат дека ги усогласија следниве битни ставови кои ги предвидува договорот за 2011/2012 година:

- Рецептниот образец избраниот лекар, замената или дежурниот лекар ќе го изготвува и пополнува во електронска форма и испечатениот рецепт ќе се заверува со печат на здравствената установа и факсимил од лекарот. Електронскиот испечатен рецепт ќе се применува од 01.07.2011 година.
- Договорните казни се намалени за половина и е извршено нивно прегрупирање и тоа : една капитација во фиксен дел е намалена на половина капитација во фиксен дел, додека половина капитација во фиксниот дел е намалена на една четвртина капитација во фиксен дел.
- Постигната е согласност за зголемување на капитациониот бод кај избраните лекари(општа пракса, гинеколози) од 45 на 50 денари.

Бранко Аџигогов  
Портпарол



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО  
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА  
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија 66, 1000 Скопје  
Тел.: 02 3289 000  
Централа.: 02 3289 000  
Факс: 02 3289 048  
Е-пошта: info@fzo.org.mk

## Планирање на цели за избрани матични лекари од дејноста Гинекологија

Цели	Опис на активности на избраниот лекар	% од кап.	Обем на реализација
Рецепти	Рационално користење и рационално пропишување на лекови од Листата на лекови на товар на Фондот, согласно член 10 од Правилникот за плаќањето на здравствените услуги во примарна здравствена заштита.	5%	За сите осигурени лица кои го избрале
Упати	Рационално упатување на повисоко ниво на здравствена заштита, согласно член 10 од Правилникот за плаќањето на здравствените услуги во примарна здравствена заштита.	2%	За сите осигурени лица кои го избрале
Боледувања	Рационално и оправдано пропишување на боледување, согласно член 10 од Правилникот за плаќањето на здравствените услуги во примарна здравствена заштита.	2%	За сите осигурени лица кои го избрале
ПАП - Тест	Превентивни мерки и активности за малигни заболување на грлото на матката - земање на брис од PVU (Portio vaginalis uteri)	15%	25% од популацијата на осигурени жени за 1 година со неможност да се реализира истата цел на исти пациенти во наредната 1 година
Микробиолошки брис	Превентивни мерки и активности со земање на брис за микробиолошко испитување	2%	За сите бременосигурени жени (12-14 недела на бременост
Колпоскопија по индикацијана позитивен ПАП - тест	Превентивни мерки и активности за малигни заболување - колпоскопски преглед	4%	За сите осигурени жени со позитивен ПАП тест



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО  
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА  
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија 66, 1000 Скопје  
Тел.: 02 3289 000  
Централа.: 02 3289 000  
Факс: 02 3289 048  
Е-пошта: info@fzo.org.mk

## Планирање на цели за избрани матични лекари од општа медицина

Цели	Опис на активности на избраниот лекар	Начин на реализација	% од капита ц	Обем на реализација
Рецепти	Рационално користење и рационално пропишување на лекови од Листата на лекови на товар на Фондот	Остварувањето на оваа цел се оценува врз основа на реализираните рецепти за лековите од Листата на лекови на товар на Фондот	7%	За сите осигурени лица кои го избрале
Упати	Рационално упатување на повисоко ниво на здравствена заштита, согласно член 10 од Правилникот за плаќањето на здравствените услуги во примарна здравствена заштита. Упати за специјалистичко консултативна и болничка здравствена заштита, освен за упатите за биохемиска лабораторија и рендген дијагностика	Остварувањето на оваа цел се оценува врз основа на издадените упати на повисоко ниво. Упатите за биохемиска лабораторија, микробиолошка лабораторија и рендген дијагностика не се земаат во предвид.	2%	За сите осигурени лица кои го избрале
Боледувања	Рационално и оправдано пропишување на боледување, согласно член 10 од Правилникот за плаќањето на здравствените услуги во примарна здравствена заштита. Издавање на боледување од избраниот лекар до 15 дена.	Остварувањето на оваа цел се оценува врз основа на издадените боледувања, кои се евидентирани боледувања во медицинската документација, секој квартал.	2%	За сите осигурени лица кои го избрале
Анемија	Превентивни мерки и активности за следење на правилен раст и развој на популација на 12 месечна возраст.	Избраниот лекар е должен да го упати пациентот да направи ККС и да ги внесе вредностите пропишани во образецот	5%	За сите деца на 12 месечна возраст
Астма	Превентивни мерки и активности за следење на правилен раст и развој на популација до 6 годишна возраст.	Избраниот лекар е должен да изврши анкетирање и пополнување на предвидениот образец за оваа цел.	4%	За 20% од децата од 1 до 3 години
Систематски преглед на дете на 30 дена	Превентивни мерки и активности за следење на правилен раст и развој на популација до 6 годишна возраст.	Избраниот лекар е должен да изврши тестирање и пополнување на предвидениот образец за оваа цел.	2%	За сите децата на 30 дена



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО  
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА  
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија 66, 1000 Скопје  
Тел.: 02 3289 000  
Централа.: 02 3289 000  
Факс: 02 3289 048  
Е-пошта: info@fzo.org.mk

Обезитас	Превентивни мерки и активности за следење на правилен раст и развој на популација до 6 годишна возраст.	Избраниот лекар е должен да изврши тестирање и пополнување на предвидениот образец за оваа цел.	6%	15% од вкупната популација до 6 годишна возраст со неможност да се реализира истата цел на исти пациенти во наредните 4 години
Рамно стопало	Превентивни мерки и активности за следење на правилен раст и развој на популација до 6 годишна возраст.	Избраниот лекар е должен да изврши тестирање и пополнување на предвидениот образец за оваа цел.	2%	За сите децата на 2 и на 4 годишна возраст
Анемија	Превентивни мерки и активности за следење на правилен раст и развој на популација над 6 до 18 годишна возраст.	Избраниот лекар е должен да го упати пациентот да направи ККС и да ги внесе вредностите пропишани во образецот	5%	15% од вкупната популација над 6 до 18 годишна возраст со неможност да се реализира истата цел на исти пациенти во наредните 4 години
Деформитети на грбетен столб	Превентивни мерки и активности за следење на правилен раст и развој на популација над 6 до 18 годишна возраст.	Избраниот лекар е должен да изврши тестирање, преглед и пополнување на предвидениот образец за оваа цел.	8%	За сите децата на 11 и 13 годишна возраст
Обезитас	Превентивни мерки и активности за следење на правилен раст и развој на популација над 6 до 18 годишна возраст.	Избраниот лекар е должен да изврши тестирање и пополнување на предвидениот образец за оваа цел.	6%	15% од вкупната популација над 6 до 18 годишна возраст со неможност да се реализира истата цел на ист пациент во наредните 4 години
Рак на дојка	Превентивни активности за рано откривање на малигни болести	Избраниот лекар е должен на осигурените лица од женска популација да земе анамнеза, инспекција и палпација	3%	15% од вкупната популација над 18 годишна возраст со неможност да се реализира истата цел на ист



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО  
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА  
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија 66, 1000 Скопје  
Тел.: 02 3289 000  
Централа.: 02 3289 000  
Факс: 02 3289 048  
Е-пошта: info@fzo.org.mk

				пациент во наредните 4 години
Рак на простата	Превентивни активности за рано откривање на малигни болести	Избраниот лекар е должен на осигурените лица од машка популација да изврши тестирање, пополнување на предвидениот образец и советување за натамошно испитување	2%	15% од вкупната популација над 45 годишна возраст со неможност да се реализира истата цел на исти пациент во наредните 4 години
Кардиоваскуларни заболување - КВП	Превентивни активности за рано откривање на хронични незаразни заболување и соодветно водење на истите	Избраниот лекар е должен да ги направи потребните анализи предвидени во образецот и да ги евидентира анализите во образецот и советување за неговиот кардиоваскуларен ризик	14%	15% од вкупната популација над 25 до 65 годишна возраст со неможност да се реализира истата цел на исти пациент во наредните 4 години